

**АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР ЗА АКТИВНОСТИТЕ И НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021**

1. Календар на активности во учебната 2020/2021 година за прв циклус студии

Почеток на наставата во учебната 2020/2021 година (времетраење на зимскиот семестар)	од 1.10.2020 до 15.1.2021 година	
Колоквиумски недели во зимскиот семестар	Прва колоквиумска недела 9.11 – 13.11.2020	Втора колоквиумска недела 21.12. – 25.12.2020
Пријавување на испити за зимскиот испитен рок	од 1.12.2020 до 17.1.2021 година	
Зимски испитен рок	Прв испитен рок 18.1. – 25.1.2021	Втор испитен рок 26.1 – 2.2.2021
Заверување на зимскиот семестар и запишување на летниот семестар	од 3.2.2021 до 12.2.2021 година	
Почеток на наставата во летниот семестар во учебната 2020/2021 година	од 15.2.2021 до 28.5.2021 година	
Колоквиумски недели во летниот семестар	Прва колоквиумска недела 5.4. – 9.4.2021	Втора колоквиумска недела 17.5. – 21.5.2021
Пријавување на испити за летниот испитен рок	од 1.5.2021 до 28.5.2021 година	
Заверување на летниот семестар	од 1.6.2021 до 10.6.2021 година	
Летен испитен рок	Прв испитен рок 1.6. – 8.6.2021	Втор испитен рок 9.6. – 16.06.2021
Пријавување на испити за есенскиот испитен рок	од 12.7.2021 до 22.8.2021 година	
Есенски испитен рок	Прв испитен рок 23.8. – 30.8.2021	Втор испитен рок 31.8. – 7.9.2021
Запишување на зимскиот семестар за учебната 2021/2022 година	од 17.9.2021 до 30.9.2021 година	
Планирани промоции на дипломирани студенти	ноември 2020; февруари 2021 и јуни 2021	

2. Календар на активности во учебната 2020/2021 година за втор циклус студии

Почеток на наставата во учебната 2020/2021 година (времметраење на зимскиот семестар)	Од 19.10.2020 до 15.1.2021 година Согласно роковите утврдени со конкурсот за упис на студенти на втор циклус студии	
Колоквиумски недели во зимскиот семестар	/	/
Заверување на зимскиот семестар и пријавување на испити за зимскиот испитен рок	од 20.1.2021 до 22.1.2021	
Зимски испитен рок	Прв испитен рок 25.1 – 30.1.2021	Втор испитен рок 1.2 – 6.2.2021
Запишување на летниот семестар	од 10.2.2021 до 15.2.2021	
Времметраење на летниот семестар	15.2 до 28.5. 2021	
Колоквиумски недели во летниот семестар	/	/
Заверување на летниот семестар и пријавување на испити за летниот испитен рок	од 31.5.2021 до 4.6.2021	
Летен испитен рок	Прв испитен рок 9.6. – 16.6.2021	Втор испитен рок 17.6. – 26.6.2021
Пријавување на испити за есенскиот испитен рок	од 13.8.2021 до 18.8.2021	
Есенски испитен рок	Прв испитен рок 20.8. – 27.8.2021	Втор испитен рок 30.8. – 13.9.2021
Запишување на зимскиот семестар за учебната 2021/2022 година	од 20.9.2021 до 24.9.2021	
Планирани промоции на магистрирани студенти	ноември 2020; февруари 2021 и јуни 2021	

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ЗА СТУДИСКАТА 2020/21 ГОДИНА

➤ ВО 2020 ГОДИНА

За сите граѓани на РМ

- 11 Октомври (недела), односно 12 Октомври (понеделник) Ден на народното востание
- 23 Октомври, Ден на македонската револуционерна борба
- 08 Декември, „Св. Климент Охридски”

За граѓаните од католичка вероисповед

- 01 Ноември, Празникот на сите светци
- 25 Декември, првиот ден на Божик

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

- 22 Ноември, Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

- 21 Декември, Ден на настава на турски јазик

➤ ВО 2021 ГОДИНА

За сите граѓани на РМ

- 01 Јануари, Нова Година
- 07 Јануари, Божик
- 01 Мај, Ден на Трудот
- 3 мај, Велигден, вториот ден на Велигден
- 13 Мај, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
- 24 Мај, „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
- 02 Август, Ден на републиката
- 08 Септември, Ден на независноста

За граѓаните од православна вероисповед

- 06 Јануари, Бадник, ден пред Божик
- 19 Јануари, Богојавление (Водици)
- 30 Април, Велики Петок, петок пред Велигден
- 18 Јуни, Духовден, петок пред Духовден
- 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

- 5 Април, Велигден, вториот ден на Велигден

За граѓаните од муслиманска вероисповед

- 20 Јули, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

- 19 Септември, Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

- 28 Септември, Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

- 27 Јануари, Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

- 8 Април, Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

- 23 Мај, Национален ден на Власите